

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



10. Домашна библиска студија - 10

МОЛИТВА - ОДРЖУВАЊЕ ВРСКА СО НЕБОТО

Во двете претходни лекции научивме како да дојдеме во лична врска со Христос; сега мораме да научиме како тоа и да ја одржиме. Како што двајцата млади кога ќе направат веридба постојано во мислите се сосредоточено еден на друг и тие желно ја очекуваат секоја можност да поразговараат и да бидат заедно, така е и со новиот „следбеник на Исуса Христа. Кога во него сме пронашле пријател поверен и од братот и Оној чија љубов ја надминува љубовта на жената", ќе бараме секоја можност да бидеме со Него како со својот постар Брат. Ако што било во животот би се обидело да ја прекине таа врска, ние веднаш ќе забележиме како што би го забележале прекилот на телефонската врска. Молитвата е дишење на душата и храна за нашиот духовен живот.

Без молитва нема духовен живот и се што би се испречило за да ја прекине мора да биде отстрането за да врската повторно се воспостави. Знаеме дека гревовите не одделуваат од Бога знаеме и за ветувањето од II послание на Јован 1,9 дека простувањето на вистинското признавање повторно го отвара патот за таа прекрасна врска. Христијанинот кој што ја нема таа сила, или кој што не се моли (тоа се само различни изрази за ист поим.) сличен е на трамвајот кога ќе му падне тролот од електричниот воз. Се не е во ред додека врската со изворот на енергијата не се воспостави. Така и на христијанинот постојано му е потребна духовна енергија за да се спротивстави на гревот и искушението, и да ги победи наследените и стекнатите склоности кон злото. Нему му е потребна снага за да своето срце би го сочувал чисто и да мислите би му останале чисти. Потребна му е снага за да би го сочувал влезот на својата душа.

Во оваа лекција ќе се запознаеме со упатството кое што Библијата ни го дава за молитвата за да не би направиле грешка за да би искористиле се што небото ни нуди. „Молитвата е отворање на срцето на Бога како на пријател.“

КАКО ДА СЕ МОЛИМЕ

Што нашле за потреба учениците кога слушале како нивниот Учител се моли и кога Неговата молитва ја споредиме со својата?

„Еднаш беше Тој на едно место и се молеше. Кога престана, еден од Неговите ученици Му рече: „Господи, научи нè да се молиме, како што ги научи Јован учениците свои“ (Лука 11:1).

На Кого спрема примерот кој што Исус нам ни го да треба да ги упатуваме своите молитви?

„А Тој им рече: „Кога се молите, говорете: **Оче наш, Кој си на небесата**, да се свети името Твое; да дојде царството Твое лебот наш насушен дај ни го денес; и прости ни ги нашите гревови, зашто и ние самите му ги проштеваме на секој наш должник; и не воведувај нè во искушение“ (Лука 11:2-4).

Што вели Исус за ставот на Отецот кон Неговите деца кога му се обраќаат во своите молитви?

„Па така, значи, ако вие, кои сте лоши, **умеете да им давате добри дарови на чедата свои, колку повеќе небесниот Отец ќе им даде Дух Свети** на оние што Му бараат?“ (Лука 11:13).

„**Тогаш дојдете и ќе се пресуди, вели Господ.** Гревовите ваши да се и алово црвени - како снег ќе ги побелам; да бидат црвени и како пурпур - како волна ќе станат бели“ (Исаија 1:18).

Кога се обраќаме до Отецот во Молитва, во чие име мораме да дојдеме?

„И што и да посакате од Отецот **во Мое име**, ќе ви го исполнам, за да се прослави Отецот во Синот“ (Јован 14:3).

Дали постои некое ограничување за нашите молитви и молби?

„А Исус им рече: „Заради вашето безверие: зашто, вистина, ви велам, **ако имате вера колку синапово зрно**, ќе и речете на оваа планина: „Премести се одовде таму! И таа ќе се премести, **и ништо нема да биде за вас неможно**“ (Матеј 17:20).

Што треба да ги прати нашите молитви? Кој нема да прими ништо?

„Но да моли со вера и никако да не се сомнева; зашто оној **кој се сомнева**, прилега на морски бран, кого ветрот го издига и растура“ (Јаков 1:6).

Човекот кој што е непостојан или кој се сомнева нема да прими ништо.

ОДГОВОР НА МОЛИТВАТА

Зошто некогаш добиваме негативен одговор на нашите молитви?

„Да мислев **беззаконие во срцето мое**, Господ немаше да ме услиши“ (Псалм 66:18).

„Просите, а не добивате, **зашто зло барате, за да го трошите во вашите похоти**“ (Јаков 4:3).

Што им е ветено на верниците кои ќе се соединат во молитвата?

„Пак ви велам: ако двајца од вас се согласат на земјата да молат за нешто, што и да било, ќе им биде дадено од Мојот Отец небесен“ (Матеј 18:19).

Кога Христос во молитвата барал исто големо, на кого само им дозволил да бидат присутни и што барало присутните неверници?

„А тие Му се потсмеваа. Тој, пак, откако ги истера сите, ги зеде таткото и мајката на девојчето и оние што беа со Него, и влезе каде што лежеше девојчето“ (Марко 5:40).

Што и помогнало на долгогодишната болна жена да биде исцелена?

„А Тој и рече: „Не бој се, ќерко, верата твоја те спаси; оди си во мир“ (Лука 8:48).
Да се молиш а да не веруваш исто е и што да ја отвориш славината за вода во својот стан а претходно да го затвори пропусниот вентил на главната водоводна цевка.

Што треба да ја следи молитвата во исклучително важни случаи?

„И го свртев лицето свое кон Господ Бог со молитва и со молба, во пост“ (Даниел 9:3).

Што е запишано во Библијата за молитвата на Исаија?

„Исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг за да се исцелите. Голема сила има усрдната молитва на праведникот. Илија беше човек смртен, како и ние, и со молитва Му се помоли на Бога да нема дожд, и не падна дожд на земјата три години и шест месеци“ (Јаков 5:16,17).

Кој совет го дава апостол Јаков за тажните и болните?

„А ако некој од вас страда, нека Му се моли на Бога...Болен ли е некој меѓу вас, нека ги повика свештениците црковни, та да се помолат и да извршат помазание над него со елеј во името Господово. И молитвата со вера ќе го исцели болниот, и Господ ќе го крене; и гревови, ако направил, ќе му се простат“ (Јаков 5,13-15).

На каква потчинетост можеме да се научиме од личната Христова молитва?

„Оддалечувајќи се малку, падна ничкум; се молеше и говореше: „Оче Мој, ако е можно, нека Ме одмине оваа чаша; сепак, нека биде не како што сакам Јас, туку како што сакаш Ти“ (Матеј 26:39).

Дали примерот на апостол Павле, забележан во Новиот завет е наведува на помислата дека можеме да стоиме седиме или да клечиме на едно колено кога се молиме?

„Затоа ги преклонувам колената свои пред Отецот на нашиот Господ Исус Христос“ (Ефесјаните 3:14).

„И кога се молиш, не биди како лицемерите, кои сакаат да стојат по синагогите и крстопатите за да се молат и да се покажуваат пред луѓето. Вистина ви велам, тие веќе си ја добиле својата награда. Но ти, кога се молиш, **влез во својата скришна соба и, откако ќе ја затвориш вратата, помоли Му се на твојот Отец**, Кој е во тајност; и Тој, Кој гледа тајно, ќе те награди (јавно)“ (Матеј 6:5,6).

НЕПРЕКИДНА ВРСКА СО НЕБОТО

Кој ќе ја насочува молитвата на верниот христијанин?

„Исто така и Духот нè поткрепува во нашата немоќ; бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме. Па сепак, Духот Сам посредува за нас со неискажливо воздигнување“ (Римјаните 8:26).

Дали ќе бидеме услишени само затоа што во молитвата говориме многу?

„Кога се молите, не говорете многу како незнабошците, зашто тие мислат дека за своите многубројни зборови ќе бидат услишени“ (Матеј 6:7).

Како и кај телефонскиот разговор, што мора да правиме додека се молиме?

„Ќе застамам на стража, ќе се качам на кулата за да набљудувам за да разберам, што ќе ми каже Тој, и што ќе ми одговори на моите поплаки“ (Авакум 2:1).

Кога треба Христијанинот да се моли?

„Со секаква молитва и молба во секоја пригода молете се во духот. Затоа бидете постојано будни со сета истрајност и молитва за сите свети“ (Ефесјаните 6:18).

„Молете се постојано!“ (1. Солунјаните 5:18).

„Зошто Божјите синови и ќерки би се двоумеле да се молат, кога молитвата е клуч во рацете на верата кој ги отвора небесните ризници во кои се чуваат неограничени резерви на Семоќниот“ (Патот кон Христа 94).

„Не треба секогаш да клекнеме на колена за да се помолиме. Негувајте навика да разговарате со Спасителот кога сте сами, кога шетате и кога сте зафатени со секојдневните работи. Нека вашето срце се издигне во безгласна молба за помош, светлина, сила и знаење. Секој ваш здив нека биде молитва“ (Здравје и среќа 510).

„Нашиот небесен Татко чека да го излее врз нас изобилството на Свои благослови. Наша предност е што можеме обилно да пиеме од изворот на бескрајната љубов. Зарем не е тогаш чудно што толку малку се молиме“ (Патот кон Христа 94).

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО
Испитен лист - 10 лекција

1. Нашите молитви треба да ги упатуваме до:

- а) Исус
- б) Нашиот небесен Отец
- в) Марија, мајката на Исус
- г) Светците

2. Нашиот небесен Татко

- а) е заинтересиран за нас повеќе отколку нашите земни родители.
- б) бара постојано да се молиме.
- в) ќе ги исполни нашите молитви само во посебни случаи.

3. Можеме да се молиме за:

- а) сè што ќе посакаме.
- б) сè што ни е навистина потребно.
- в) сè што можеме да побараме во Исусово име.

4. Нашите молитви нема да бидат услышени ако

- а) не се упатени во вера.
- б) на молитва доаѓаме пречесто.
- в) ако сме во искушение и грешиме.
- г) во своето срце негуваме грев.

5. Одговорот на нашите молитви понекогаш е негативен бидејќи

- а) не се молиме доволно често.
- б) негуваме неправда во срцето.
- в) се сомневаме дека Бог може и сака да го направи она за што се молиме.

6. Во исклучителни случаи мораме

- а) да се молиме сами на Господа.
- б) на молитва да се собираме во што е можно поголем број.
- в) да има неколку верници здружени во молитва.

7. Нашите молитви треба да бидат пратени

- а) со некоја посебна жртва или дар.
- б) со пост.
- в) со вера.

8. Нашите молитви ќе ги насочува

- а) Исус.
- б) Отецот.
- в) Светиот Дух.

9. Апостол Павле за време на молитвата

- а) стоел.
- б) седел.
- в) клечел на едно колено.
- г) клечел на двете колена.

10. Кога сакаме да се молиме на Бога треба

- а) да одиме во црква.
- б) да ги собереме своите пријатели.
- в) да бидеме сами и да ја затвориме вратата зад себе.